


Република Македонија
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образование и наука
Скопје: 1

Примено:

22.09.2011

Организација	Број	Гријалот	Вредност
ОУ	ЗГЧИ		



Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по **физичко и здравствено образование** за IV одделение на деветгодишното основно образование за учениците со пречки во психичкиот развој.





ЕИНГЕНЕРІО АІ

АДАПТИРАНА НАСТАВНА
ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО
ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ



MINISTREPCMO 3A OPRASOBAHNE N HAKKA
БИНО 3A ПА3БОЈ НА ОРПА3ОБАНЕТО

**ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ**

ДЕВЕТГОДИШНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, 2011

1. ВОВЕД

Предметот физичко и здравствено образование има значајно место во воспитно-образовниот процес во основното образование. Програмата по физичко и здравствено образование во процесот на наставата се реализира со посебни содржини, вежби и игри кои физички го активираат локомоторниот апарат и директно влијаат врз симетричниот и правилниот раст и развој на ученикот, ја подобруваат неговата физичка способност и здравјето и го поттикнува на здрав начин на живот. Исто така, планираните активности од оваа програма го поттикнуваат емоционалниот и социјалниот развој на ученикот.

Освен навиките за редовно изведување на вежби за јакнење на сопствениот организам, учениците ќе се здобијат со основните елементи на спортут и ќе ја осознаат потребата за нивно активно вклучување во различните спортски активности во текот на натамошното образование и нивниот живот.

Предметот физичко и здравствено образование е задолжителен и се реализира со 3 часа неделно, односно 108 часа годишно од IV до VI одделение.



2. РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ОД IV ДО VI ОДЦЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

- да применува вежби за подготовкa и правилен физички развој;
- да ги развива физичките, функционалните и психомоторните способности;
- да изведува вежби за правилен и симетричен морфолошки развој, правилно држење на телото и правилна функција на локомоторниот апарат;
- да изведува и применува правилни и координирани вежби за јакнење, лабавење и растегнување;
- да се воведува во спортивите за развибање интерес за спортување;
- да развива ориентација во просторот со вежби и комплиекси за психомоторните способности (координација на движењата и просторот, силата, брзината, еластичноста, снаодливоста, рамнотежата, експлозивноста и други);
- да совладува нови вежби и елементи од основите на спортовите и во игри (штафетни, карактерни, танци, игри без граници);
- да го збогатува своето спортско знаење со совладување на правилно изведен техники и елементи од основите на атлетиката, гимнастиката, ритмиката, танците;
- да ги знае и практикува правилата за игрите и рамноправно да учествува и соработува во тим-екипа;
- да стекнува здравствено-хигиенски навики и унапредување на здравјето;
- да умеет одмерено да постапува за позитивно превентивно спречување и разрепчување евентуални конфликтни ситуации;
- да ги учи и правилно да ги применува поимите од воспитно-образовното подрачје физичко и здравствено образование;
- да се ослободува од стрес преку физичка активност;
- да развива култура на однесување во спортувањето (како учесник, навивач, побеник, поразен).

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО IV ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот /ученичката:

- да го поттикнува правилниот физички развој (психомоторни и функционални) со правилна изведба на природните локомоторни движења;
- да го развива перманентно и симетрично телото со правилно изведенни движење и вежби во различни положби;
- да комбинира правилно и да изведува комплекси вежби за оформување на телото;
- да го држи правилно телото во сите положби, и тоа во: седење, стоенje, движење (одење и трчање);
- да ги одржува и подобрува психомоторните вештини: координација на природните и спортските движења; координација на движењето на целото тело во просторот; сила; брзината; снаодливоста; експлозивноста; еластичноста и рамнотежата;
- да совладува и правилно да изведува нови вежби и елементи од основите на спортивите, и тоа од: атлетиката, гимнастиката со ритмика, основите на танците, основите на спортските игри (ракомет, кошарка, одбојка и фудбал);
- да се оспособува да умее да ги процени своите физички и спортски способности и можности;
- да формира позитивни ставови кон физичките активности и спортувањето;
- да се запознава со користа од спортувањето и постепено да го открива личниот афинитет кон определен спорт;
- да се оспособува за соработка, тимска работа и фер-плеј однесување при изведувањето на иприте и спортувањето;
- да умее да се ослободува од стрес состојби и психичка и физичка напнатост со вежбање;
- да применува здравствено - хигиенски навики за чување и унапредување на сопствената хигиена и здравје;
- да ги учи и да ги применува поимите од воспитнно-образовното подрачје физичко и здравствено образование: спортски реквизити, спрови и помагала во согласност со наставната програма.



4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ТЕМА: ВЕЖБИ И ИГРИ ЗА ПРАВИЛЕН ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот /ученичката: ► да се развива физички со вежби и игри; ► да ја подобрува основната физичка подготовка со: правилно изведување на вежбите за локомоторниот апарат; да го обликува телото; да го држи правилно телото;	► Увежбување на поставувањето на учениците во две врсти ► Увежбување на поставувањето на учениците во колона по еден во место и во движење ► Вртење во место, налево и надесно; налевокруг (вртење за 180^0) ► Движење право, цик-цак, (лево-десно), полукружно и кружно (по обележани геометриски форми)	Спортски терени Вртење во место Налевокруг Полигони Спортски реквизити и справи	<ul style="list-style-type: none"> ○ Увежбување на организирано поставување и движење, кога се поставуваат во колона слепиот учени се држи за рамото на неговиот/неговата соученик/соученичка кој/која има остаток на вид (ученикот со остатоци на вид го уплатува и му помага на слепиот ученик). ○ Учениците се поставуваат симетрично и навремено. ○ Вежби за оформување на телото како и корективно-компензаторни комплекси вежби ○ Вежби за правилна моторна функција на локомоторниот апарат. Во рамките на овој вид вежби од особена важност е применетата и на соодветни вежби од психомоторна реедукација. ► Елементарни, штрафетни и игри без граници.

ТЕМА: АТЛЕТИКА

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот /ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Да ги увеждува совладаните елементи од основите на атлетиката и да совладува нови елементи: ➤ правилно трчање со промени на темпото и правецот; надвлекување; штафетно трчање; совладува правилна изведба на фрланја, учество во игри; ➤ да ги развива големите мускулни групи на рацете, трупот, карлицата и нозете; -развиување психомоторни способности, подвижност на локомоторниот апарат; ➤ да совладува термини од областа на атлетиката; ➤ да учествува во игри со елементи од атлетиката. 	<p>Трчање: правилно трчање со промена на правецот на движението, од право, цик-цак (лево-десно), полукружно и кружно Совладување штафетно трчање (елементарна игра) Скокања: Скок од место (меренje на експлозивната способност) Скок со затег-затрчување Основни техники: во височина и во далечина Фрлане: Основна техника за фрлане топче во цел и во далечина Штафетни игри (од изучени атлетски и други елементи)</p>	<p>Ритам и правец на движење, Г</p> <p>Штафетно трчање</p> <p>Техника ножки и згрчување</p> <p>Куглање</p> <p>Доскокнување</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Увежбувanje и правилно изведување на елементите од основите на атлетиката: одење, трчање, скокање, фрлане, факање, посебно го следи движењето на рацете и нозете, државјето на трупот и главата. ○ Скок на различна височина, со претходно објаснување превентивно заради избегнување на физички повреди. ○ Штафетни игри, со претходно објаснување по вербален пат на поимот штафета. ○ Играње дама. 	

ТЕМА: ГИМНАСТИКА И РИТМИКА

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот /ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ да увежбува и сорладува нови гимнастички и ритмички елементи за развивање на способноста на локомоторниот апарат и координација во просторот и чувството за управување со телото во просторот; ➤ да увежбува движења на партер во различни положби на телото; ➤ движење на телото во целина во просторот, развивање на координацијата; ➤ да се воведува во ритмиката; да ги користи гимнастичките справи, основите на ритмиката; ➤ да развива способности за движење со завртувања; ➤ да се воведува во естетско и елегантно држење на телото и делови од него. 	<p>Комплексни вежби: Корективнокомпензаторни превентивно заштитни.</p> <p>Акробатика: Колут напред и колут назад - Стој (став) на лопатки-свека - Челна вага на колено</p> <p>Справи: Висови и нишање на ниски: рипистоли, алки, вратили, разбој, греда и др. справи: качување, висење и слегување.</p> <p>Шведска клупа - одења со потскокнувања, вртења на клупа скоканье од клупа со мек досок.</p> <p>Ритмика: Ритмичко одење и трчање Мачкин скок Надскоци</p>	<p>Колут назад Свека, стој вежби за (став) на лопатки</p> <p>Колут Алки Јарец</p> <p>Ритмично одење и трчање</p> <p>Мачкин скок Надскоци</p> <p>Колут напред и назад (наставникот особено да ги објаснува овие движења посебно да внимава кај учениците кои се несигурни и имаат отпор и страв при изведувањето на овие вежби).</p> <p>Качување, висење, нишање и слегување на гимнастички спрavi.</p> <p>Штафетни игри со совладанији елементи од основите на атлетиката и гимнастиката.</p> <p>Вежби за ритмика, со и без музика-развој на поимот за естетика, естетско и правилно држење на телото.</p> <p>Организирање на напревари по танцување.</p> <p>Слојување на елементи на движења во комплексна целина.</p> <p>Игри на имитација на движењата на животните.</p>	

ТЕМА: ОСНОВИ НА ТАНЦИТЕ			
Цели	Содржини	Полими	Активности и методи
<p>Ученикот /ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ да ги развива психомоторните вештини усогласени со ритамот на музиката; ➤ да умее да игра во склад на ритамот на музиката; ➤ да го одржува телото и однесувањето сообразено со колективното движење; ➤ да развива способности за движење и игра во просторот. 	<p>Совладување на основните особености на народните ора и танци Став (држење на телото) Правила на движење (правец); Начин на држење за рака и рамо. Игри со музика: избор на две народни ора, обука и играње на истите со музика Танци по избор</p>	<p>Народно оро Танци Имиња на народни ора и танци</p>	<p>○ Ритмичко изведување на одредени движења поврзани со танците и елементи од танците. ○ Совладување на основните особености на народните ора и танци. ○ Вежби за држење на телото, држење за рака и рамо. ○ Вежбање на правилата за почеток на народното оро. ○ Играње народни ора со побавно темпо и едноставни чекори (учениците може да изберат уште едно народно оро кое ќе го научат со музика да го играат). ○ Изведување на научените ора и танци на училишните приредби (јакнење на самодовербата кај учениците со пречки во психичкиот развој).</p>

Се одбира спорт според интересот на учениците и можностите на училиштето.

ТЕМА: ОСНОВИ НА СПОРТСКИ ИГРИ - КОШАРКА

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката: ➤ да ги увежбува и совладува елементите од кошарката; ➤ да ја развива подвижноста на локомоторниот апарат со топка.	Основни кошаркарски елементи со топка (големина на топката според возраста) ➤ Кошарка, игра, кош и топка	<ul style="list-style-type: none">○ Учениците вежбаат слободно водење и индивидуално играње со топка која одговара на нивната возраст (топките се помали од класичните топки за кошарка).○ Елементарни и штафетни игри во кои улогата на ученикот и топката ќе имаат доминантна улога.○ Обично и кошаркарско фрланje во одредена цел (низок кош, обрач, корпа и сл.).	

ПОТТЕМА: ОДБОЈКА

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот /ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Да ги совлада елементите од основите на одбојката; ➤ Да ја развива соработката, колективниот и спорчки дух; ➤ Да ги развива способностите за игра со топка. 	<p>Основни елементи на одбојката</p> <p>Одбојкарско одбивање</p> <p>Одбивање со „чекан“</p> <p>Одбојкарска мрежа</p>	<p>Одбојка</p> <p>Одбојкарско одбивање</p> <p>Додавање на топка преку јаже.</p> <p>Додавање на топка преку ниска одбојкарска мрежа.</p> <p>Одбивање на мала топка (со прсти, чекан и надлактици);</p> <p>Примена на изученото на мини игралиште преку јаже, а потоа и преку ниско поставена одбојкарска мрежа.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Основни елементи со игри во место и движење. ○ Одбивање на мала топка од сид. ○ Додавање на топка преку јаже. ○ Додавање на топка преку ниска одбојкарска мрежа. ○ Одбивање на мала топка (со прсти, чекан и надлактици); ○ Примена на изученото на мини игралиште преку јаже, а потоа и преку ниско поставена одбојкарска мрежа.



ПОТТЕМА: РАКОМЕТ

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот /ученичката: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Да ги совлада основните елементи од ракометот: техника на ракометно фрлање ; ➤ Додавање и примање-фраќање на топката; ➤ Да научи ракометен шут во гол. 	Основни елементи во ракометот <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ракомет ➤ Ракометен гол ➤ Ракометна мрежа 	Ракомет <ul style="list-style-type: none"> ➤ Основни елементи во ракометот ➤ Да ги совлада основните елементи од ракометот: техника на ракометно фрлање ; ➤ Додавање и примање-фраќање на топката; ➤ Да научи ракометен шут во гол. 	Активности и методи <ul style="list-style-type: none"> ○ Слободно ракометно водење. ○ Ракометно водење во определен правец. ○ Слободно фрлање и фраќање на мала ракометна топка од сид. ○ Разни слободни фрлања од различни висини на телото, од рамо, гради. ○ Ракометно фрлање во под со одбивање од сид. ○ Додавање и фраќање на топка помеѓу двајца во место (во висина на гради и со користење на подот). ○ Ракометно шутирање на гол од место. ○ Ракометно водење (слободно).

ПОТТЕМА: ФУДБАЛ



Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот /ученичката: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Да увежбува и сазвладува елементите од фудбалот; ➤ Да ја осознае улогата на моториката поврзана со елементите со топка слободно водење и движење со топка; ➤ Да усвојува техника на додавањето на топката и шутирањето во гол. 	Основни елементи во фудбалот <ul style="list-style-type: none"> ➤ Водење на топка во фудбалот ➤ Гол во фудбалот ➤ Фудбалско шутирање ➤ Фудбалско игралиште ➤ Голбол 	Фудбал <ul style="list-style-type: none"> ○ Водење на топка во фудбалот ○ Гол во фудбалот ○ Фудбалско додавање и примање на топка во парови во место. ○ Слободно фудбалско шутирање и шутирање на топка во одредена цел и во гол. ○ Игра - мал фудбал со модифицирани правила. ○ Елементарни и штафетни игри со топка за фудбал. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Слободно водење на топка во фудбалот. ○ Фудбалско шутирање во сид со прифаќање на одбиена топка. ○ Фудбалско додавање и примање на топка во парови во место. ○ Слободно фудбалско шутирање и шутирање на топка во одредена цел и во гол. ○ Игра - мал фудбал со модифицирани правила. ○ Елементарни и штафетни игри со топка за фудбал.



Покрај редовната програма може да се реализираат и наставни теми-подрачја во договор со родители:

- ▶ Пливане;
- ▶ Активности на снег;
- ▶ Возење тротинет, велосипед, ролери;
- ▶ Активности во природа: излети и пешачења;
- ▶ Училиштен спорт;
- ▶ Спортски школки и проекти;
- ▶ Фитнес;
- ▶ Планинарење;
- ▶ Клизанje;
- ▶ Кугланje.

(Овие наставни теми се реализираат според посебна програма на ниво на училиштето и се реализираат според утврдени стандарди и во зависност од интересите и можностите на родители).

5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

При реализацијата на програмата за физичко и здравствено образование се поаѓа од развојните можности, способности и интереси на учениците.

Програмата по физичко и здравствено образование нуди широк спектар на активности: задолжителни, во кои се природните движења и основите на атлетиката и гимнастиката со игрите и областите кои опфаќаат пливанье, активности на снег и во природа, активностите со возење и сл. како посебни тематски подрачја според интересот и потребите на учениците и родителите, а треба да се реализираат во локалната средина од која се очекува значителен напредок на локално ниво и користењето на природните услови.

Важно е наставникот на првите часови што е можно побргу да воспостави вербална и моторичка комуникација со која ќе ги воведе учениците како паралелка, односно целина во организирано поставување и движење. Оваа тема е многу значајна за организирано движење, безбедност и силурност во изведувањето на потребните активности со паралелката како целина и во организирањето на другите активности во училиштето и надвор од него. Исто така, вежбите за формирање на телото слагаат во темата која задолжително се изведува на секој час по физичко и здравствено образование.

Многу е битно на самиот почеток на учебната година наставникот да направи снимање на психофизичкиот, емоционалниот и социјалниот статус на секој ученик со цел да подготви планирање имајќи ги предвид наставните теми и поставените цели во корелација со условите за работа во училиштето со почитување на индивидуалните интереси и психомоторни способности на учениците. Посебно треба да обрне

внимание на здравствената состојба на учениците, особено на оние ученици кои имаат телесни општетувања и лекарски забрани за целосни или делумни моторички вежби. При ваквите случаи наставникот е должен да ги почитува мислењата и укажувањата на стручните лица за здравствената состојба на учениците.

Наставникот е должен уште на почетокот на учебната година да знае дали има ученици со забрана или ограничена физичка активност поради прележана болест или тегоби или болест на кардиоваскуларниот систем. Тој е должен да го почитува лекарскиот наод и препораката, да се консултира дали може и колку може да работи со таквите ученици.

Со оглед на возраста на учениците моторичките активности ќе се реализираат, пред се, преку подвижни игри, со настојување да се задоволат интересите на учениците, да се остваруваат позитивните емоционални ефекти, ученикот да ги почитува своите другаричиња, да им помага и да се развива колективното и групното решавање на задачите, да се развива културата на почитување, сознанија за убавото и негување на сопственото тело.

Наставникот треба посебно внимание да посвети на вклучувањето на сите ученици во группните активности, без разлика на нивните способности и полова припадност. Стимулирањето треба да се прави на афирмативен начин, при што се вреднуваат поединечните постигнувања на секој ученик како негов личен рекорд. Секој ученик се поттикнува да постигне најмногу што може, а не да се следи однапред утврден стандард. Целта на наставата по физичко и здравствено образование е да се обезбеди атмосфера на релаксација. При подготовката наставникот обрнува внимание на рационалното користење на условите за работа. Во годишната подготовка задолжително ги планира наставните теми додека, пак, наставните теми во соработка со родителите се планираат врз основа на условите за работа во училиштето и локалната средина, родитеleite се анкетираат, се формираат групи, се подготвува посебна програма за изведба, а ако има потреба покрај наставникот се ангажира и друго стручно лице. Наставните теми може да се изведуваат и во присуство на еден од родителите или старател.

Преку овој предмет на наставникот му се овозможува употребувајќи ја својата креативност и професионалност правилно да го насочи растот и разбојот на својот ученик со оштетен вид.

Доколку условите на училиштето дозволуваат, наставникот во планирањето и изврдувањето на активностите по предметот физичко и здравствено образование да употреби и специфични наставни помагала кои ќе придонесат ученикот да научи правилно да ги изведува планираниите вежби и активности.

6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Според поставените цели на наставната програма по физичко и здравствено образование, наставникот реализира (дијагностичко, формативно, микросумативно и сумативно) при што предвид ги има следните компоненти:

- усвршување на природните форми на движења како и учење и совладување на други моторички елементи;
- подигнување на психомоторните способности и способноста на локомоторниот апарат;

- ▶ совладување на елементите од основите на атлетиката, гимнастиката, игрите и подрачјата по избор;
 - ▶ редовност, залагање, соработка и помагање на ученикот на часовите;
 - ▶ фер-плеј однесување на часовите и натпреварите, почитување победа и пораз како нормални појави на натпреварите;
 - ▶ придонес во остварување на позитивни емоционални ефекти;
 - ▶ почитување и исполнување на здравствено-хигиенските задачи во однос на облеката, пред физичките активности и после нив;
 - ▶ дисциплина, почитување на кукниот ред на спортската сала и училиштето и исполнување на поставените задачи од страна на наставникот и други елементи кои наставникот ќе ги постави како специфика на условите за работа и остварувањето на локалните интереси, како и договорот со родителите.
- За постигната на учениците се води дневник за сите наведени компоненти од кој се извлекува оценката на ученикот. Оценката на крајот на годината е бројчана, а во неа се опфатени постигнувања поврзани со елементите поставени со целта на наставната програма по физичко и здравствено образование за четврто одделение.

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

За реализација на наставната програма по физичко и здравствено образование потребна е спортска сала и отворени спортски терени. Нивниот број и големина се регулирани со Нормативот за наставен простор и наставни средства и помагала на Министерството за образование и наука.

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Наставата по физичко и здравствено образование за четврто одделение може да ја реализира лице кое завршило:

- Филозофски факултет-Институт за дефектологија, дипломиран дефектолог;
- дефектолошки факултет согласно Законот за основно образование.

Изготвил: работна група,
координатор Марија Симонова, советник во Бирото за развој на образованитето-Скопје
lem
Одобрил: м-р Митко Чешларов, раководител на Сектор во Бирото за развој на образованитето-Скопје *K.2*

9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Насставната програма по физичко и здравствено образование за четврто одделение на деветгодишното основно образование за учениците со пречки во психичкиот развој, на предлог на Бирото за развој на образованитето, ја утврди



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бр. 11-ЧЧ92/26
18.03.2011 год.
СКОПЈЕ

на ден -----

Скопје



Министер
Мр. Панче Кралев